

АТИНА

Автобус 4 дена/ 2 ноќи

08 март (четврток)

СКОПЈЕ - АТИНА

Состанок на групата на паркингот на Holiday Inn во 18:00ч. Поаѓање за Атина во 18:30ч. Се патува преку граничниот премин Богородица - Евзони. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

09 март (петок)

АТИНА

Пристигнување во Атина во утринските часови. Панорамски разглед на градот со локален водич. Ќе се посетат: Плошадите Омонија, Синтагма, Парламентот, Евзоните, Олимпискиот Стадион, Храмот на Зевс, Адријановата порта, Акропол... Сместување во хотел. Слободно попладне за одмор и индивидуални активности. Вечерта, факултативно вечера во таверна на Плака со богата музичка програма и мени од грчката кујна. **Ноќевање.**

10 март (сабота)

АТИНА - ПЕЛОПОНЕЗ

Појадок. Целодневен факултативен излет на Пелопонез. Посета на Коринтскиот канал, најакустичниот амфитеатар од Античка Грција - Епидаурус, Микена, Античкиот град и гробницата на Агамемнон. Моожност за ручек во локална таверна, како и посета на продавница со рачно изработени сувенири од порцелан и керамика. Враќање во Атина. **Ноќевање.**

11 март (недела)

АТИНА - СКОПЈЕ

Појадок. Одјавување од хотелот. Факултативна полудневна посета на пристанишното место Пиреја и Сунион, најјужниот рт на Медитеранот од каде што може да се види Храмот посветен на богот на морето Посејдон. На враќање прошетка покрај најпознатите монденски летувалишта, Глифада и Вула. Во попладневните часови поаѓање за Скопје. Ноќно возење. Пристигнување во Скопје наредниот ден во утринските часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:

119 евра..... 7.380 денари

За уплата до 25 Јануари:

109 евра..... 6.820 денари



Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia

Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311

email: info@skala-travel.com

www.skala-travel.com



SkalaTravel
one step further

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- автобуски превоз на наведената релација
- сместување во хотел **3***** на база на 2 ноќевања со појадок
- разглед на Атина со локален водич
- организација на аранжманот и пратител на групата

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:

- Факултативна посета на Пелопонез 30 €
- Вечера во таверна со богата музичка програма 35 €
- разглед на Пиреј и Сунион 10 €
- Задолжително патничко осигурување
- Доплата за 1/1
- влезници за локалитетите
- други факултативни посети

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
- Факултативните излети се уплатуваат првиот ден од патувањето како би можеле истите технички да се реализираат
- За факултативните излети најдобро е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот .
- За овој програм важат Опшите Услови на патување на СКТМ.
- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата. Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

Општи напомени за патување:

- Т.А.Магелан Травел Сервис го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање. За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.

Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето



Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com